



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Ф

1870

Sluzbeni glasnik SRJ

Makedonija

Skopje

Jan 51

2

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Четврток,

БЕЈ

БРОЈ 15

ГОД. XXVIII

— редакција: Улица Јована Ристика бр 1 Пошт факс 226 —  
Телефони: централа 650-153; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671.

106.

Врз основа на чл. 5 и 18 став 2 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 24/71), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ДЕВИЗИТЕ ШТО ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ВО 1972 ГОДИНА НЕ МОЖАТ ДА ГИ АНГАЖИРААТ КОГА ПРЕЗЕМААТ ОБВРСКИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ И ЗА НЕТОВАРЕЊЕ НА ДЕВИЗНИОТ И КРЕДИТНО-ГАРАНЦИСКИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ СО КРЕДИТИ И ГАРАНЦИИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ВОЗДУШНАТА ФЛОТА**

1. Овластената банка што користи кредити во странство или дава гаранции по кредити што работните организации ги склучуваат во странство, за реализација на програмата на модернизација на превозните капацитети на цивилниот воздушен сообраќај во 1972 година, а според дозволите за увоз на авиони издадени за 1972 година, е должна додека обврските по тие работи траат да држи неангажиран дел на девизи од својот кредитен фонд и девизи депонирани кај неа со отказан рок подолг од една година, и тоа во височина од 1% од износот на обврската односно остатокот на обврската по кредитот што го користи или за кој дава гаранција ако кредитот се отплатува во повеќе рати.

2. Странските кредити од точка 1 на оваа одлука, како и гаранциите по тие кредити, не ја товарат височината на износот одреден со посебни сојузни прописи до кој овластените банки можат да користат кредити во странство и да даваат гаранции по кредитните работи со странство во 1972 година.

3. Овластената банка може да користи кредити во странство или да дава гаранции ако претходно утврди дека работната организација — корисник на кредитот обезбедува во целост средства потребни за отплатување на кредитите склучени за реализација на програмата од точка 1 на оваа одлука, како и за порано склучените и користените кредити за набавка на превозни капацитети на цивилниот воздушен сообраќај.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 28

2 март 1972 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедиќ, с. р.

107.

Врз основа на член 52 став 3 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71) Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА СТОКОВНИОТ КОНТИНГЕНТ ЗА ЗЛАТО ВО 1972 ГОДИНА**

1. Стоковниот контингент до кој корисниците на злато во 1972 година можат да купуваат непреработено злато од производителите на злато во Југославија или во странство, се одредува во количината, и тоа:

|                                   | во килограми |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) за заботехнички цели           | 1100         |
| 2) за научни цели                 | 10           |
| 3) за потребите на индустријата   | 1600         |
| 4) за потребите на занаетчиството | 1115         |

Работните организации — производители на злато во Југославија за потребите на преработката на злато во своите организации, покрај количините на злато од најмалку 500 килограми од стоквениот контингент одреден во одредбата под 3 на став 1 од оваа точка, можат да користат уште и 50% од количината на зголеменото производство на злато во 1972 година — во однос на производството на злато во 1971 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 29

1 март 1972 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедиќ, с. р.

108.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за воената обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/69 и 13/72), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИМОТНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА СВОЈСТВОТО НА ЕДИНСТВЕН ХРАНИТЕЛ НА СЕМЕЈСТВОТО**

1. Во Одлуката за имотните услови за признавање на својството на единствен хранител на семејството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/71) точка 2 се менува и гласи:

„2. Ако семејството на регрутот-обврзник односно на војникот од точка 1 став 1 на оваа одлука остварува истовремено катастарски и друг приход, кој поединечно, по член на семејството, не ги преминува износите од точка 1 став 1 на оваа одлука, годишниот катастарски приход се дели со 12 и добиениот износ се собира со другиот месечен приход. Ако вака добиениот збир на двата прихода не изнесува повеќе од 300 динари месечно по член на семејството, регрутот-обврзник односно војникот ги исполнува имотните услови за признавање на својството единствен хранител на семејството.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 30  
2 март 1972 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Цемал Биедик, с. р.

109.

Врз основа на член 25 став 1 и член 32 став 1 точка 1 од Основниот закон за општествените стокковни резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/68), на предлог од Советот на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи, Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СКЛАДОВ ПРОСТОР ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ И ПАЗАРНИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ВО 1972 ГОДИНА**

1. Се утврдува Програмата за изградба на складов простор за сместување и чување на постојани и пазарни стокковни резерви на индустриски производи во 1972 година, што ги врши Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи, во вредност од 40.000.000 динари.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 31  
2 март 1972 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Цемал Биедик, с. р.

110.

Врз основа на член 25 став 1 од Основниот закон за општествените стокковни резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/68), на предлог од Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СКЛАДОВ ПРОСТОР ВО 1972 ГОДИНА ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ**

1. Од средствата предвидени со Финансискиот план на стокковните резерви на Федерацијата во

прехранбени производи во 1972 година за изградба на складов простор во износ од 100.000.000 динари, Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи може да употреби, и тоа:

1) износ од 50.000.000 динари — за учество во кредитирањето на изградбата на силоси и други складови за сместување и чување на жито;

2) износ од 50.000.000 динари — за учество во кредитирањето на изградбата на ладилници, разладни магацини и други складови за сместување и чување на месо, маснотии, шеќер и други земјоделски прехранбени производи.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи ќе ѝ ги даде на онаа деловна банка што ќе понуди најповолни услови. Со договорот за давањето на средствата ќе се одредат, согласно со условите што ги понудила банката, покрај другото, условите на учеството на банката во кредитирањето на изградбата на објектите од точка 1 под 1 и 2 од оваа одлука, како и општите услови под кои банката на инвеститорите ќе им дава кредити од тие средства.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 32  
2 март 1972 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Цемал Биедик, с. р.

111.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71 и 24/71), во согласба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО**

1. Во Решението за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема за здравството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/70, 12/71, 20/71, 23/71, 50/71 и 12/72) во точка 1 се вршат следните дополненија:

1) во тар. број 90.17/1 по триесет и првата алинеја се додаваат четири нови алинеи, кои гласат:

- „— Уред за површинска хипотермија (компресор што лади и ја тера водата низ душекот врз кој лежи болниот) Сл.
- Анестезиолошки уред за операциони сали кој се состои од носечки столб со уреди за следење на виталните функции и додатни кутии, со приклучоци за гасови и вакуум Сл.
- Хируршки уред за операциони сали кој се состои од носечки столб со електричен нож и со приклучок за централен вакуум и потисок Сл.
- Електроенцефалограф наполно транзисторизиран Сл.“;

2) во тар. број 90.17/2 по четиринаесеттата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Специјални инструменти за неврохируршки оперативни зафати Сл.“;

3) по тар. број 90.18/1 се додава нов тар. број, кој гласи:

„90.18/2 Други апарати за механотерапија Ех.

— Уред за централно спроведување на гасови со припаѓачките делови и прибор за употреба за здравствени цели Сл.“;

4) во тар. број 94.02/1 по седмата алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„— Специјална количка за пренос на храна во болници, опремена со специјални садови и прибор Сл.

— Подвижни маси и колички за пренос на болни во здравствени установи Сл.“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-1992/1  
24 февруари 1972 година  
Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Јанко Смоле, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за одредување пониски царински стапки за увоз на одредени производи, што се врши по основ на договор за долгорочна производствена кооперација, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/72, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

### ИСПРАВКА

**НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА УВОЗ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ, ШТО СЕ ВРШИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЈА**

Во точка 1 наместо досегашниот текст на тарифниот број 84.20/3 треба да стои:

„84.20/3 Ваги за домаќинства Ех.

Делови за ваги за домаќинства 12“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 3 март 1972 година.

### ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги во укажувањето помош за подобрување на социјалната положба на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што се наоѓаат на работа во Сојузна Република Германија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО  
ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Lotte Lemko, претседател на организацијата  
»Arbeiterwohlfahrt« во Сојузна Република Германија.

Бр. 50  
12 мај 1971 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги здобиени во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ  
ЗРАЦИ

Ковачевиќ Вељко, Мартиновиќ Милица;

за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи и на создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народите

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО  
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Чарапиќ Миљан, Дракиќ Драго, Џанкиќ Зора, Гошовиќ Стефанија, Јоковиќ-Булајиќ Љубица, Јовановиќ Маша, Јовановиќ-Вучиниќ Ружица, Караџиќ Мирко, Љумовиќ Маргита, Марковиќ Јелена, Меѓедовиќ Васко, Милошевиќ-Шкулетиќ Јелена, Пешовиќ Андрија, Шпадијер Станка, Томановиќ Гојко, Вујачиќ Андрија;

за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Лаличиќ Вељко.

Бр. 51  
18 мај 1971 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ПРВЕНО ЗНАМЕ

Горчевски Стојан;

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Војновски Љубомир;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА  
СВЕЗДА

Алампиоски Јордан, Аврамовски Јован, Гичевски Димитрија, Митовски Владо, Спасовска-Бакалова Марија, Трајковски Љубомир;

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Анѓелоски Вангел, Богданов Мино, Божиновски Лазар, Димовски Стојан, Горѓевска Божана, Ферики Невзат, Иванковиќ Драгољуб, Јаневски Кирило, Јосифовски Павле, Костовски Благоја, Марденовски Живко, Мартиновски Панче, Михајловски Боро, Митревски Драгомир, Обадиќ Стјепан, Петровски Љубомир, Серафимовски Лазар, Симовски Борислав, Спироска-Јовчевска Цена, Спироска-Даскалова Елена, Столевски Стевко, Тодоровски Ѓоко, Тоиќ Иван, Томовски Панче;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

## СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Апостоловска Драгица, Арслани Фаредин, Божиновски Славе, Божиновски Трпко, Димитриевски Стојан, Димовска-Ковачиќ Невенка, Ђоровски Томче, Ефремова Павлина, Ефремовски Димко, Етеми Ѓанирфан, Гафури Салириза, Груневски Душко, Халили Нуриман, Христова-Пауновска Олга, Исачевски Синиша, Исмаили Ѓашиф, Јаковчевски Драго, Кочовска-Матовска Перса, Костовска Ната, Кузмановска-Миновска Вангелица, Љутвију Надира, Магденоска-Стојановска Мара, Михајловска-Оскарчуш Катица, Михајловски Драги, Мислими Неби, Митовски Љубомир, Митровиќ Светислав, Мусаи Цеваир, Настоска-Бошкоска Сунца;

Павловски Јосип, Пејчиновски Влајко, Петковски Атанас, Петровски Јосиф, Пилих Иван, Поповска-Лазарева Рајна, Поповски Коста, Рамадани Саладин, Реџеми-Мемиси Ѓанферизат, Ристовски Ристо, Саити Веби, Самојловски Младен, Сардовски Радослав, Сеџери Мемет, Секуловска-Сиљановска Ванка, Секуловски Методија, Селими Назим, Сергењевски Богослав, Сиљановски Мирке, Симјановски Владо, Смилевски Цветан, Соколовски Коста, Спасовски Никола, Спасовски Тасе, Спинова Вера, Спироски Илија, Спироски Јован, Стефановски Живко, Степановски Сретен, Стојановска-Шунтовска Зора, Стојановски Стојан, Стојковски Стојан, Томовска-Сиљановска Крстана, Трајковски Анѓеле, Величковска-Барбутова Василка, Величковски Александар, Здравкоска-Спироска Перса.

Бр. 52  
18 мај 1971 година  
БелградПретседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги во развивањето и зацврстувањето на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Мароко

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО  
ЛЕНТА

Hassan Kaghad, извонреден и ополномоштен амбасадор на Кралството Мароко во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 55  
25 мај 1971 година  
БелградПретседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## СО Д Р Ж И Н А:

Страна

106. Одлука за девизите што овластените банки во 1972 година не можат да ги ангажираат кога преземаат обврски по странски кредити и за нетоварење на девизниот и кредитно-гаранцискиот потенцијал на овластените банки со кредити и гаранции за модернизација на воздушната флота — — — — — 345
107. Одлука за одредување на стоковниот контингент за злато во 1972 година — — — — — 345
108. Одлука за измена на Одлуката за имотните услови за признавање на својството на единствен хранител на семејството — — — — — 345
109. Одлука за утврдување на Програмата за изградба на складов простор за сместување и чување на постојани и пазарни стоковни резерви на индустриски производи во 1972 година — — — — — 346
110. Одлука за утврдување на програмата за користење на средствата за изградба на складов простор во 1972 година за сместување и чување на стоковните резерви на федерацијата во прехранбени производи — — — — — 346
111. Решение за дополненија на Решението за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема за здравството — — — — — 346
- Исправка на Решението за одредување пониски царински стапки за увоз на одредени производи, што се врши по основ на договор за долгорочна производствена кооперација — — — — — 347
- Одликувања — — — — — 347
- Меѓународни договори — — — — — 101